



ОПУСПРОЕКТ

ЕКОЛОГИЈА | БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА | МОНИТОРИНГ

ДОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕ

бр. 0802/762 од 19.07.2021 год.

**ЗА ПРОДОЛЖВАЊЕ НА Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
ЗА ПОВРШИНСКИОТ КОП ЗА МЕРМЕР
ЛОКАЛИТЕТ ГАЛАБОВЕЦ (РУДНИК СКРКА), С. НОВ ПРИСАД,
ПРИЛЕП СОПСТВЕНОСТ НА
ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ А.Д. – СКОПЈЕ**

РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје

**Друштво за инженеринг, истражување
и услуги**



**Управител
Иван Вулгаракис**

Скопје, 2021 година

II.2 Опис на локација

Просторот за концесија ограничен со точките Т1 до Т10 има површина од 0,263102 км² или 26,31 ха.

Податокот за изворот наведен во барањето, на кота 990 мнв, е од хидрогелолошките истраги правени во раните 2000 година и истиот е пресушен не е забележано присуство на вода во последните неколку години.

II.6 Преточувањето на нафтени деривати од цистерни во рударските машини ќе се врши на бетонерна платформа која е предвидена да се изведе согласно програмата за подобрување во рудниот и тоа во текот на наредната година.

III. УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА

Одговорно лице за прашања од областа на животната средина Сашо Николоски

IV. СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Дизел копресорите се носат на рудникот по потреба нема постојано дизел копресор на рудникот Скрка. Дизел агрегати има постојано 1 тип PETROGEN. И копресорот и агрегатот можат да бидат заменети со други кои во моментот се на располагање и тоа зависи од моменталната потреба бидејќи концесионерот работи на повеќе рудни полиња кои се под концесија со истата работна опрема за која е обврзан да ја одржува во исправна состојба и да ја контролира истата најмалку еднаш годишно. Во прилог се дадени извештаи од периодичен преглед на дизел агрегатот PETROGEN и копресорот GARDNER кој по потреба се носи на рудникот.

Потрошувачката на технолошка вода е 300 м³/год, се работи за техничка грешка во барањето, и истата се доставува со камион цистерна од рудникот Леково за што во прилог се дадени транспортни формулари.

V. ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД

Количината на оваа мермерна прашина се складира во рамките на локацијата место обележано на картата дадена во прилог во просечна годишна количина од 1,5 т/год или 0,5 м³/год и се складира се до наоѓање на потенцијален клиент за нејзина употреба како суровина во градежната индустрија. Садови за отпад дадени на карта во прилог, а договор со ЈКП ќе се потпише напролет кога ќе отпочне работата на рудникот.

VI ЕМИСИИ

Дадено во точка 4 и прилог бр. 3. Извршена е замена на грејното тело на дрва со плинско грејно тело во договор со агенцијата за обезбедување.

На картата се дадени и водособирниците при што едниот е вон употреба поради тоа што рудното поле повеќе години не се употребува не постои квалитетен мермер. Во табелата за мониторинг се дадени координатите на иститие.

Потрошувачката на вода е околу 300 м³/ год во зависност од сработеното, во прилог се дадени транспортни испратници за вода која се носи од рудникот Бела Пола. На графичкиот прилог е дадена и локацијата на цистерната со вода од каде по гравитациски пат се носи до пилите.

Се предвидува во пролетните месеци кога ќе се почне со работа да се постави мобилен тоалет чија локација е дадена во прилог во картата на рудникот за кој ќе се грижи односно ќе го празни фирмата изнајмвач која е должна да го носи на пречистителна станица Прилеп.

XII. МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ

Емисиони точки постојат единствено од генераторот за производство на електрична енергија кој користи дизел мотор но истиот се испитува периодично при што се врши мерење на емисијата на загадувачки материи од согорувањето на дизелот. Останатите мерење што треба да се вршат се имисиони, а не емисиони бидејќи не постојат стационарни извори и мониторингот треба да се врши на границите на инсталацијата што е согласно Законот за животна средина, при што сосема е доволен изборот на 4 точки, бидејќи се работи за инсталација која се наоѓа надворо од населено место, на ридесто земјиште без присуство на препреки, како нерамен терен или шума што значи вредностите на мерењата се сосема релевантни од 4 позиции. Поради наведеното но и малиот обем на работа на рудникот во овие петнаесетина години што може да се види и од ископаната површина фреквенцијата на повторување е доволно да биде еднаш годишно. Што се однесува за водите се работи за една позиција во која е собрана вода и која со атмосферскиот талог се надополнува но не излегува во околината. Оваа вода може единствено да биде со присуство на минерален седимент, природен материјал од мермерот што не е загадувачка компонента. Со оглед на тоа што тој дел од рудникот не се експлоатира од 2013 год па до денес и не е во план во блиска иднина негова употреба беспредметно е мониторирање на оваа вода. Што се однесува до втората позиција истата е празна поради малиот обем на работа, се работи за порозна подлога со многу пукнатини при што доаѓа до природно филтрирање на водата од материјал по состав како и подлогата. Во овој случај при активности на овој дел од рудникот неопходно е да се изврши мониторинг на оваа вода барем еднаш годишно.

Б ₁	41°24'59.38" N 21°35'15.11" E
Б ₂	41°24'1.42" N 21°35'12.04" E

Дополна на Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола
Ларин Мранор Компани АД – Скопје Рудник Скрка

Б ₃	41°25'5.27" N 21°35'6.79" E
Б ₄	41°24'56.78"N 21°35'19.50"E
СЧ ₁₀ -1	41°24'59.38" N 21°35'15.11" E
СЧ ₁₀ -2	41°24'1.42" N 21°35'12.04" E
СЧ ₁₀ -3	41°25'5.27" N
СЧ ₁₀ -4	21°35'6.79" E
VO1 вон употреба	41°25'01.84" N 21°35'12.07" E
VO2	41°24'56.62" N 21°35'18.09" E

ХП. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ

Изведба на бетонирана подолога заради безбедно претпчување на нафтени деривати.

Р. бр.	Опис на мерката	Цел на мерката (изразена преку намалување на влијанијата врз ж.с.)	Временски распоред за реализација на планот за подобрување во рок од 5 години				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Изведба на бетонирана подолога до агрегат 10x10	Спречување на контаминирање на почвата, безбедно претпчување на нафтени деривати		јуни			
2.	Изведба на таложник доколку се зголеми обемот на работа	исталожување на примесите и избистрување на			ако се надмине		

Дополна на Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола
Ларин Мранор Компани АД – Скопје Рудник Скрка

Р. бр.	Опис на мерката	Цел на мерката (изразена преку намалување на влијанијата врз ж.с.)	Временски распоред за реализација на планот за подобрување во рок од 5 години				
			2021	2022	2023	2024	2025
	(ако надмине 3000 м ³ /год блокови и томболони)	водата, нејзина повторна употреба			наведената бројка		
3.	Поставување на мобилен тоалет	Спречување на контаминирање на почвата		јуни			

Локацијата на бетонираната подлога е дадена на картографскиот приказ во прилог на ова дополнување на барањето.

XIII СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ

Договор за контрола на ПП апарати е даден во прилог на ова дополна, како и извештаи од испитување на исправноста на рударската опрема. Исто така е приложен договор за минирање и ажурирана карта на експлоатационото поле.

XVI. ИЗЈАВА

Во прилог е дадена потпишана изјава за точноста и вистинитоста на податоците

Дополна на Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола
Ларин Мранор Компани АД – Скопје Рудник Скрка

ПРИЛОЗИ

Дополна на Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола
Ларин Мрамор Компани АД – Скопје Рудник Скрка

Прилог бр. 1 Тековна Состојба



Трговски регистар и регистар на други правни лица

www.crm.com.mk

Број: 0805-50/150520210003510

Датум и време: 6.9.2021 г. 12:52:50

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	5162742
Целосен назив:	Трговско друштво за производство и истражување ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ експорт-импорт АД Скопје
Кратко име:	ЛАРИН АД
Седиште:	АНКАРСКА бр.29А-лок.2/ СКОПЈЕ - КАРПОШ, КАРПОШ
Вид на субјект на упис:	АД
Датум на основање:	26.2.1997 г.
Времетраење:	Неограничено
Деловен статус:	Активен
*Вид на сопственост:	Приватна
ЕДБ:	4030997229208
Големина на субјектот:	голем
Организационен облик:	05.5 - акционерско друштво
Надлежен регистар:	Трговски Регистар

ОСНОВНА ГЛАВНИНА	
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	112.833.526,00
Уплатен дел MKD:	112.833.526,00
Вкупно основна главнина MKD:	112.833.526,00
Начин на плаќање:	Дел од акциите се уплатени готовински во паричен износ од 1.838.780,00 денари, а дел во основни средства 7.364.786,00 денари 1.850.000 ЕВРА или во денари 112.833.526,00 денари уплатени во целост

СОПСТВЕНИЦИ

ЗАБЕЛЕШКА:

Согласно член 298 став 2 од Законот за трговските друштва (Сл.весник на РМ бр. 28/04, 84/05 и 25/07) промените на податоците наведени во оваа графа не се запишуваат во Трговскиот

Број: 0805-50/150520210003510

Страна 1 од 3

Дополна на Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола
Ларин Мранор Компани АД – Скопје Рудник Скрка

регистар.
Состојбата во врска со акционерите и други прашања поврзани со акционерството (терети, забрани и др.) ја води Централниот депозитар за хартии од вредност.

ДЕЈНОСТИ	
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	08.11 - Вадење на декоративен камен и камен за градежништвото, варовник, суров гипс, креда и шкрилци
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС	
Евидентирани се дејности во надворешниот промет	
Други дејности:	

ОВЛАСТУВАЊА

Овластени лица

ЕМБГ:	C4V5C5N2R
Име и презиме:	АНДРЕАС ЈОАННИС АЛТ
Адреса:	Гунари бр.32 Атина - Грција, Дионисос
Држава:	ГЕРМАНИЈА
Овластувања:	Извршен член на Одбор на директори
Овластено лице:	Овластено лице
E-mail:	aalt@nordia.gr

ОДБОРИ

Извршен член на одбор на директори

ЕМБГ:	C4V5C5N2R
Име и презиме:	АНДРЕАС ЈОАННИС АЛТ
Адреса:	Гунари бр.32 Атина - Грција, Дионисос
Држава:	ГЕРМАНИЈА
Овластувања:	Извршен член на Одбор на директори
Овластено лице:	Извршен член на одб на директ
E-mail:	aalt@nordia.gr

Неизвршен член на одбор на директори

Име и презиме:	ДИМИТАР ХРИСТОВ
----------------	-----------------

Број: 0805-50/150520210003510

Страна 2 од 3



Дополна на Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола
Ларин Мранор Компани АД – Скопје Рудник Скрка

Адреса:	МИЛЕ ПОП ЈОРДАНОВ бр.49 СКОПЈЕ, КАРПОШ
Овластувања:	Неизвршен член на Одбор на директори - дипл.машински инженер
Овластено лице:	Неизвр. член на одб на директ.

ЕМБГ:	AM1826388
Име и презиме:	НИКОЛАОС ТЕОФИЛУ
Адреса:	П. Миртидиотиссис бр.12 Атина, Агиос Стефанос 14565
Држава:	ГРЦИЈА
Овластувања:	Претседател и Неизвршен член на Одбор на директори
Овластено лице:	Неизвр. член на одб на директ.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ	
КОНТАКТ	
E-mail:	larin@larin.com.mk

Напомена:

Во тековната состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност.

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот /сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Изготвил:
Александар Тошески

Овластено лице:
Васе Трајковска



Дополна на Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола
Ларин Мранор Компани АД – Скопје Рудник Скрка

Прилог бр. 2 Дозвола за експлоатација



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Бр.24-23.01 2009 год.

Скопје

Врз основа на член 205 од Законот за општа управна постапка ("Сл. весник на Република Македонија" бр.38/05) и член 41, 42 и 43 од Законот за минерални сировини ("Сл. весник на Република Македонија" бр. 24/07), а разгледувајќи го барањето за издавање на дозвола за експлоатација на минерална сировина - мермер од наоѓалиштето "Галабовец-Нови Присад", општина Прилеп поднесено од страна на ТД "ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ" АД Скопје број 24-9179/1 од 07.11.2007 година за издавање на дозвола за експлоатација на минерална сировина - мермер од наоѓалиштето "Галабовец-Нови Присад", општина Прилеп, Министерството за економија ја издава следната:

ДОЗВОЛА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА

1. На ТД "ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ" АД Скопје му се дозволува експлоатација на минералната сировина - мермер од наоѓалиштето "Галабовец-Нови Присад", општина Прилеп.
2. Концесискиот простор е определен согласно Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина - мермер од наоѓалиштето "Галабовец-Нови Присад", општина Прилеп од страна на ТД "ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ" АД Скопје склучен помеѓу Владата на Република Македонија и ТД "ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ" АД Скопје, бр. 24-8831/1 од 30.10.,2007 година, кој изнесува $P=0,254 \text{ km}^2$ ограничено со кординатни точки меѓу себе поврзани со прави линии, нанесени и вцртани на топографската карта во мерка $M=1:25.000$ во Гаус-Кригера проекција.
3. Експлоатацијата на минералната сировина од точка 1 од оваа дозвола ќе се врши на определен простор дефиниран со главниот рударски проект кој е составен дел на оваа дозвола, определен со кординатни точки меѓу себе поврзани со прави линии, нанесени и вцртани на топографската карта во мерка $M=1:25.000$ во Гаус – Кригера проекција на површина од $0,22 \text{ km}^2$ и тоа:

Точки	Кординати X	Кординати Y
T-1	4.586.000,00	7.550.000,00
T-2	4.585.800,00	7.550.000,00
T-3	4.585.834,00	7.549.771,00
T-4	4.585.865,00	7.549.674,00
T-5	4.586.350,00	7.549.200,00
T-6	4.586.486,00	7.549.472,00
T-7	4.586.063,00	7.549.832,00

4. Експлоатацијата на минералната сировина од точка 1 од оваа дозвола, ќе се врши на површина од точка 3 од оваа дозвола и тоа на следните катастарски парцели бр. 2265, 2266/2, 2271/2 и 3042 на катастарска општина Присад по Имотен лист бр. 431.
5. Начинот и условите на експлоатација на минералната сировина - мермер предмет на оваа дозвола, како и количините на истата ќе се врши согласно главниот рударски проект кој е составен дел на оваа дозвола, како и врз основа на законот и останатата приложена техничка документација односно елаборатот за оценка на влијанието врз животната средина, водостопанска согласност и саобраќајна согласност, договорот за

Дополна на Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола
Ларин Мранор Компани АД – Скопје Рудник Скрка

концесија за експлоатација бр. 24-8831/1 од 30.10.2007 година и останатите стандарди и технички нормативи.

6. При експлоатацијата на минералната суровина, доводот на технолошката вода, до двете цистерни, одводот до точечките места, таложникот и повратокот на технолошката вода со пумпи, да се изработат спрема доставената техничка документација, а во колку дојде до некоја промена од водостопанска гледна точка, да се побара нова водостопанска согласност од оваа Управата за водостопанство;

- водоснабдувањето со питка вода е решено со пакувана минерална или обична вода;
- за потребите на вработените е предвидено истаирање на мобилен WC Toi For, и барателот треба да склучи договор за редовно чистење со специјализирана организација;

- при изведувањето на објектите да се почитуваат мерките за заштита при работа;
- до колку дојде до оштетување на некои комунални објекти при изведувањето на работите, поправката и предизвиканите штети паѓаат на товар на изведувачот на работите;

7. Во однос сообраќајното решение – трајна измена на режимот и условите на сообраќајот да се изврши согласно Сообраќајниот проект за поврзување на локалниот пат - влез и излез од концесиското поле „Скрка,, с. Ново присад, КО Присад, општина Прилеп, поради приклучок на локалниот пат – влез излез од концесиското поле на локалитетот „Скрка,,.

- Сообраќајните знаци и техничките средства да се изработат согласно важечките стандарди кои се во сила во Република Македонија;

- После реализација на предметниот Сообраќајен проект за поврзување на локален пат влез и излез о концесиското поле „Скрка,, с. Нови Присад, КО Присад, општина Прилеп, согласно член од Законот за безбедност на сообраќајот на патишта („Службен весник на РМ „ бр. 54/07) да се изврши технички преглед за реализацијата на проектот.

8. Концесионерот при изведување на рударските работи за експлоатација е должен да врши рударски мерења и да поседува рударски планови, да ги спроведува мерките за заштита при работа, навремено да превземе мерки за безбедност на граѓаните, нивниот имот, сообраќајот и соседните објекти.

9. Концесионерот е должен да води евиденција на произведените количини на минерални сировини во пишана форма.

10. Концесионерот односно субјектот од точка 1 од оваа дозвола е должен еднаш годишно во периодот од 15 ноември до 15 декември во текот на тековната година да изврши геодетско снимање и да изготви геодетски елаборат со пресметка на откопаната количина на минералната суровина, во кој прецизно ќе се дефинираат количините на откопаната количина на минерална суровина и периодот во кој тоа е извршено, а најкасно до 31 декември во тековната година. Геодетскиот елаборат да го достави до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини.

11. Рекултивација на земјиштето на кое се врши или вршела експлоатацијата на минералната суровина, концесионерот односно субјектот од точка 1 од оваа дозвола е должен да ја изврши на начин и под услови определени со документацијата од точка 5 од оваа дозвола и да спроведува на своја сметка мерки за заштита на животната средина и природата и културното наследство.

Образложение

ТД “ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ” АД Скопје, до Министерството за економија поднесе барање за издавање на Дозвола за експлоатација на минерална сировина - мермер од наоѓалиштето “Галабовец-Нови Присад”, општина Прилеп бр. 24-9179/1 од 07.11.2007 година, при што ја приложи следната документација:

1. Договорот за концесија за експлоатација на минералната сировина мермер од наоѓалиштето “Галабовец-Нови Присад”, општина Прилеп бр. 24-8831/1 од 30.10.2007 година.
2. Главен рударски проект за експлоатација на минералната сировина, предмет на концесијата заедно со ревизијата (стучна оцена) на истиот.
3. Доказ за решени имотно правни односи во делот во делот на земјиштето каде што ќе се вши експлоатација на минералната сировина, предмет на концесијата и тоа Имотен лист бр. 431 издаден од Државен завод за гедетски работи (оделение за премер и катастар Прилеп).
3. Согласно по Еколошки елаборат од Министерството за животна средина и просторно планирање за влијанието на експлоатацијата на животната средина бр. 11-359/2 од 20.03.2008 година.
4. Водостопанска согласност, издадена од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (Управа за водостопанство), бр. 12-2039/2 од 14.03.2008 година.
5. Сообраќајна согласност издадено од Министерството за транспорт и врски бр. 10-5995/6 од 15.10.2008 година.

По приемот на барањето, Министерството за економија ја разгледа и изврши увид на доставената техничка документација по што се оцени дека барателот ги исполнува со закон пропишаните услови и затоа одлучи како во диспозитивот.

Поука: Против оваа Дозвола може да се изјави жалба до Комисијата за решавање на управни работи од втор степен од областа на економијата и финансиите при Влада на Република Македонија во рок од 15 дена, сметано од денот на приемот на оваа Дозвола.

Административна такса во износ од 600,00 денари е наплатена согласно со Законот за административни такси (“Сл. весник на Република Македонија”. бр. 17/93, 20/96, 7/98, 13/2001, 24/2003, 19/2004, 61/2004 и 95/2005).

МИНИСТЕР
Фатмир Бесими



Прилог бр. 3 Извештаи од преглед на дизел агрегат и компресор



ОПУСПРОЕКТ
ЕКОЛОГИЈА | БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА | МОНИТОРИНГ

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ
бр. 0802/494/1 од 07.05.2021 год


**ОД ИЗВРШЕН ПРЕГЛЕД И ИСПИТУВАЊЕ НА
ДИЗЕЛ АГРЕГАТ RETROGEN** *р. Скрка*

Корисник на машината: **ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ АД СКОПЈЕ**

Локација на машината: **Рудник Бела Пола, с. Небрегово**

Преглед и испитување изврши: **Иван Вулгаракис, стручно лице за БЗР** *[Signature]*

Одобри, рак. на лабораторија: **м-р. Кире Станојоски** *[Signature]*



Изготвувач:
РИ - ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје

Управител:
Иван Вулгаракис

[Signature]

Скопје, 2021 год



ОПУСПРОЕКТ
ЕКОЛОГИЈА | БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА | МОНИТОРИНГ

Дата на издавање: 07.05.2021 год.

СЕРТИФИКАТ бр. 0802/494/1

Предмет на испитување :	ДИЗЕЛ АГРЕГАТ
Локација на машината:	Рудник Бела Пола, с. Небрегово
Производител:	PETROGEN
Тип:	1006-10062
Сериски број:	2899
Број на мотор:	1/2313
Дата на производство:	05.07.1996 год.
KVA	300

Врз основа на извршениот преглед и испитување на дизел агрегат PETROGEN, констатирано е дека **СЕ ИСПОЛНЕНИ** мерките за безбедност и здравје при работа пропишани со Правилникот за безбедност и здравје при употреба на опрема за работа (Сл.Весник на РМ бр.116/07) и Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените на работниот простор (Сл.Весник на РМ бр.154/08).

Важност на серификатот : 06.05.2024 год.



Изготвувач:

РИ ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје

Управител:

Иван Вулгаракис



ОПУСПРОЕКТ

ЕКОЛОГИЈА | БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА | МОНИТОРИНГ

Р. Скрка

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

бр. 0802/364-2 од 17.03.2020 год


ОД ИЗВРШЕН ПРЕГЛЕД И ИСПИТУВАЊЕ НА КОМПРЕСОР ЗА ВОЗДУХ "GARDNER" N°4535052

Корисник на машината: ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ АД СКОПЈЕ

Локација на машината: Рудник Бела Пола, с. Небрегово

Преглед и испитување изврши: Иван Вулгаракис, стручно лице за БЗР

Одобри, рак. на лабораторија: м-р. Кире Станојоски



Изготвувач:
РИ-ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје

Управител:
Вулгаракис Иван

[Signature]

Скопје, 2020 год



ОПУСПРОЕКТ
ЕКОЛОГИЈА | БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА | МОНИТОРИНГ

Дата на издавање: 12.03.2020 год.

СЕРТИФИКАТ бр. 0802/364-2

Предмет на испитување :	Компресор за воздух
Локација на машината:	Рудник Бела Пола, с. Небрегово
Производител:	"GARDNER"
Тип:	DLT0704
Енергенс:	Нафта
Сериски број:	4535052
Работен притисок:	7 bar
Моќност:	63 kW
Тежина:	1200 kg

Врз основа на извршениот преглед и испитување на **компресор за воздух "GARDNER"**, констатирано е дека **СЕ ИСПОЛНЕТИ** мерките за безбедност и здравје при работа пропишани со Правилникот за безбедност и здравје при употреба на опрема за работа (Сл.Весник на РМ бр.116/07) и Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените на работниот простор (Сл.Весникна РМ бр.154/08).

Важност на серификатот : 11.03.2023 год.



Изготвувач:
РИ - ОПУСПРОЕКТ ДОО Скопје

Управител:
Вулгаракис Иван

Дополна на Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола
Ларин Мрамор Компани АД – Скопје Рудник Скрка

Прилог 4 Сервиси на рударска опрема

Р. Скрка
Дизел Агрегат PETROGEN

Ларин Мрамор Компани АД, Скопје		ГОДИНА	2016
КАРТИЧКА ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА ТЕШКИ МАШИНИ			
РАБОТЕНИ СААТИ НА ПОСЛЕДНОТО ОДРЖУВАЊЕ		21 180	
РАБОТНИ СААТИ НА СЕГАШНО ОДРЖУВАЊЕ		21 436	
РАЗЛИКА ВО СААТИ		256	ВКУПНО 256
ДАТУМ		30.08.2021г.	
ОПИС	ИНСПЕКЦИЈА	ЗАБЕЛЕШКИ	
ОДРЖУВАЊЕ НА 50 СААТИ			
1. Визуелна инспекција на машината		ДА	
2. Перење		/	
3. Подмачкување		/	
4. Инспекција на ниво од моторно масло		ДА	
5. Инспекција на ниво од хидраулично масло		ДА	
6. Чистење на воздушни филтри		ДА	
7. Инспекција на случајни истекувања на масло		ДА	
8. Затегнување на папучи и гасеници			
ОДРЖУВАЊЕ НА 250 СААТИ			
1. Сите гореспоменати и ...			
2. Промена на моторно масло		ДА 20л	
3. Промена на маслен филтер од моторот		ДА	
4. Промена на нафтен филтер и чистење на водна стапица		ДА	
ОДРЖУВАЊЕ НА 500 СААТИ			
1. Сите гореспоменати и ...			
2. Промена на филтер за Вода		/	
3. Промена на воздушен филтер		/	
4. Промена на хидрауличен филтер		/	
ОДРЖУВАЊЕ НА 1000 СААТИ			
Сите гореспоменати и ...			
1. Промена на хидраулично масло			
промена на масло од диференцијалите			
Време на неактивност	Од		До

ПОПРАВКА-ДЕЛОВИ-ЗАБЕЛЕШКИ

СМЕНЕТО: МОТОРНО МАСЛО 15W-40 - 10л
МАСЛЕН ФИЛТЕР И НАФТЕН ФИЛТЕР

Машинист

ЈАКОВЛЕСКИ
ДАНИЈЕЛ

Потпис

[Signature]

Рударски Инженер

НИКОЛОСКИ Сашо

Потпис

[Signature]

Датум

30.08.2021г.

Дополна на Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола
Ларин Мрамор Компани АД – Скопје Рудник Скрка

Р. Скрка

ТОВАРНА ДОПАТА САТ 988 В

Ларин Мрамор Компани А.Д. Скопје		ГОДИНА	2016
КАРТИЧКА ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА ТЕШКИ МАШИНИ			
РАБОТЕНИ СААТИ НА ПОСЛЕДНОТО ОДРЖУВАЊЕ		42460	
РАБОТНИ СААТИ НА СЕГАШНО ОДРЖУВАЊЕ		42695	
РАЗЛИКА ВО СААТИ		255	ВКУПНО 255
ДАТУМ		13.03.2021г	
ОПИС	ИНСПЕКЦИЈА	ЗАБЕЛЕШКИ	
ОДРЖУВАЊЕ НА 50 СААТИ			
1.Визуелна инспекција на машината		ДА	
2.Перење		ДА	
3.Подмачкување		ДА	
4.Инспекција на ниво од моторно масло		ДА	
5.Инспекција на ниво од хидраулично масло		ДА	
6.Чистење на воздушни филтри		ДА	
7.Инспекција на случајни истекувања на масло		ДА	
8.Затегнување на папучи и гасеници		/	
ОДРЖУВАЊЕ НА 250 СААТИ			
1.Сите гореспоменати и ...			
2.Промена на моторно масло		ДА 40л	
3.Промена на маслен филтер од моторот		ДА	
4.Промена на нафтен филтер и чистење на		НЕ	
Водна стапица			
ОДРЖУВАЊЕ НА 500 СААТИ			
1.Сите гореспоменати и ...			
2.Промена на филтер за Вода		/	
3.Промена на воздушен филтер		/	
4.Промена на хидрауличен филтер		/	
ОДРЖУВАЊЕ НА 1000 СААТИ			
Сите гореспоменати и...			
1.Промена на хидраулично масло			
промена на масло од диференцијалите			
Време на неактивност	Од	До	

ПОПРАВКА-ДЕЛОВИ-ЗАБЕЛЕШКИ

СМЕНЕТО МОТОРНО МАСЛО 15W-40 и
МАСЛЕН ФИЛТЕР

Машинист

Тренчев Пего

Рударски Инженер

Николовски Сашо

Потпис



Датум

13.03.2021г

Потпис



Дополна на Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола
Ларин Мрамор Компани АД – Скопје Рудник Скрка

Р. Скрка
Самостојна Државка БОИЛЕР ТС 111

Ларин Мрамор Компани А.Д. Скопје		ГОДИНА	2016
КАРТИЧКА ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА ТЕШКИ МАШИНИ			
РАБОТЕНИ СААТИ НА ПОСЛЕДНОТО ОДРЖУВАЊЕ		19060	
РАБОТНИ СААТИ НА СЕГАШНО ОДРЖУВАЊЕ		19315	
РАЗЛИКА ВО СААТИ		255	ВКУПНО 255
ДАТУМ		14.07.2021г.	
ОПИС	ИНСПЕКЦИЈА	ЗАБЕЛЕШКИ	
ОДРЖУВАЊЕ НА 50 СААТИ			
1. Визуелна инспекција на машината		ДА	
2. Перење		ДА	
3. Подмачкување		ДА	
4. Инспекција на ниво од моторно масло		ДА	
5. Инспекција на ниво од хидраулично масло		ДА	
6. Чистење на воздушни филтри		ДА	
7. Инспекција на случајни истекувања на масло		ДА	
8. Затегнување на папучи и гасеници		ДА	
ОДРЖУВАЊЕ НА 250 СААТИ			
1. Сите гореспоменати и ...			
2. Промена на моторно масло		ДА 15W-40	
3. Промена на маслен филтер од моторот		ДА	
4. Промена на нафтен филтер и чистење на		ДА	
Водна стапица			
ОДРЖУВАЊЕ НА 500 СААТИ			
1. Сите гореспоменати и ...			
2. Промена на филтер за Вода		/	
3. Промена на воздушен филтер		/	
4. Промена на хидрауличен филтер		/	
ОДРЖУВАЊЕ НА 1000 СААТИ			
Сите гореспоменати и ...			
1. Промена на хидраулично масло		/	
промена на масло од диференцијалите			
Време на неактивност	Од	До	

ПОПРАВКА-ДЕЛОВИ-ЗАБЕЛЕШКИ

СМЕНЕТО Моторно Масло 15W-40, МА-
СЛЕН ФИЛТЕР И НАФТЕН ФИЛТЕР.

Машинист

Андрески Аце

Рударски Инженер

Николоски Сашо

Потпис



Датум

14.07.2021г.

Потпис



Дополна на Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола
Ларин Мрамор Компани АД – Скопје Рудник Скрка

Прилог 5 Извештај од извршени мерења на дизел афргат

**ЕУРОМАК-КОНТРОЛ**
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ
ЕКОЛОГИЈА И ЕКОЛОШКИ МЕРЕЊА
ХЕМИСКО - ФИЗИЧКИ ИСПИТУВАЊА
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
КОНТРОЛ НА КВАЛИТЕТ И КВАНТИТЕТ

Ф 7.8/4

Друштво за техничко испитување анализа
и квалитет **ЕУРОМАК-КОНТРОЛ** ДОО

бр. 03-477
27.10 2021 год.
СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ бр. 281/21

Локација: **ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ АД – Рудник СКРКА**
(Дизел-електричен агрегат)

УПРАВИТЕЛ:
Сузана Темелкоска дипл.хем.инж.


Менаџер на оддел Лабораторија:
Наташа С.Крстевски дипл.хем.инж.



издание: 01

важи од: 12.02.2019



ЕУРОМАК-КОНТРОЛ

ОДДЕЛ ЛАБОРАТОРИЈА

7. ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ДИСКУСИЈА НА ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

7.1 Оценка на работните услови за време на мерењето

Мерењата на емисии извршени на ден 20.10.2021 год, и истите се извршени во услови на максимална емисија.

7.2 Резултати од мерење

Табела бр. 7.2.1

Објект	ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ АД – Рудник Скрка				
Мерно место	Мерна опрема	Лаб. ознака	Датум на мерење		
Оџак од агрегат	HORIBA PG 350/ Emerson	АГ - 281/21	20.10.2021 год. 11:11		
Гориво	Сила на ложиште	Потрошувачка	Намена		
Екстра Лесно	300 KVA	/	Производство на електрична енергија		
Резултати од извршени мерења					
Параметар	Метода	Единица мерка	Резултат	Мерна несигурност (%)	ГВЕ
Брзина на гасот*	МКС ISO 10780:2008	m/s	15,4	/	/
Волуменски проток на гас*		Nm³/h	401,5	/	/
Масен проток*		kg/h	534	/	/
Температура,t	Упатство на произ- водителот од опрема	°C	189,3	/	/
Кислород, O ₂	МКС EN 14789:2017	%	17,55	0,77	/
Јаглерод монооксид, CO	МКС EN 15058: 2017	mg/Nm³	648,7	1,22	650
Јаглерод диоксид, CO ₂	МКС ISO 12039:2008	%	2,37	0,67	/
Сулфур диоксид, SO ₂	МКС ISO 7935: 2008	mg/m³	10,35	6,74	/
Азотни оксиди изразени како NO _x	МКС EN 14792:2017	mg/m³	191,6	1,31	200
Цврсти честичк (прашина)*	МКС ISO 9096/ Kop1:2008	mg/m³	9,23	/	130



ЕУРОМАК-КОНТРОЛ

ОДДЕЛ ЛАБОРАТОРИЈА

8. ЗАКЛУЧОК *

Врз основа на добиените резултати од извршените мерења и анализа на концентрациите на загадувачки супстанции (CO , CO_2 , SO_2 , O_2 и NO_x), и цврсти честички (прашина) во отпадни гасови од емитер, генерирани од дизел агрегат PETROGEN од 300 KVA во сопственост на ЛАРИН МРАНОР КОМПАНИ АД – Рудник Скрка, а се емитираат во животната средина, се во граници на ГВЕ согласно Правилник за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот (Сл. Весник на РМ бр.141/10).

Нарина Солејска Главевска
Потпис – Технички раководител за емисии

Дата
27.10.2021 год.

Забелешка: Резултатите прикажани во овој извештај важат само за условите и режимот на работа за време на вршење на мерењата. Умножувањето на овој извештај е дозволено само како целина. Делови од овој извештај не смеат да се умножуваат без одобрение од Еуромак-Контрол.


Лабораторијата не сноси одговорност за сите податоците добиени од корисникот.

*Напомена: точките со ознака "***", не спаѓаат под обем на акредитација.




Дополна на Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола
Ларин Мранор Компани АД – Скопје Рудник Скрка

Прилог бр. 6 Карта со поставеност на објекти, концесиско и експлоатационо поле





ЛЕГЕНДА	
— T-4	Концесиско поле
— E-1	Експлоатационо поле
1	Контејнер за вработени
2	Стражара
3	WC
4	Корпа за одпадоци
5	Агрегат
6	Резервоар за техничка вода
7	Водособирик 1
8	Водособирик 2
9	Бет.платф.за преточ.за гориво
10	Локација за мермерна прашина
11	Магацински простор за отпадни материи
12	Паркинг простор за машини
ЛАРИН АД - СКОПЈЕ	
Датум: 01-30.11.2021	
Назив на картата:	
Ситуациона карта на површинскиот коп	
- состојба 30.11.2021 год. -	
Објект:	р. "Скрка" с.Нов Присад Општина Прилеп
Размер:	1:2000

Дополна на Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола
Ларин Мранор Компани АД – Скопје Рудник Скрка



Дополна на Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола
Ларин Мранор Компани АД – Скопје Рудник Скрка







Дополна на Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола
Ларин Мрамор Компани АД – Скопје Рудник Скрка

Прилог бр. 7 Договор за превземање на електрична и електронска опрема

Трговско друштво за
производство и истражување
ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ А.Д
експорт-импорт
Бр. 0307-1711
Скопје 25.04 2018 год.

Друштво за собирање и примарна преработка на отпадоци
ЕКОЦЕНТАР 97 извоз-увоз ДООЕЛ
Бр. 0307-36
04.05 2018 год.
СКОПЈЕ

Согласно Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема (Службен весник на РМ бр.06/12) на ден 16.04.2018 год. во Скопје е склучен

ДОГОВОР

за превземање на отпадна електронска и електрична опрема помеѓу:

1. Друштво за собирање и примарна преработка на отпадоци извоз-увоз ЕКОЦЕНТАР 97 ДООЕЛ од Скопје, со седиште на Ул.1632 бр.10/II Скопје, со ЕДБ:МК4030996203809 и ЕМБС:5124514 застапувано од управителот Момировски Владо, во понатамошниот текст **Превземач**, и

2. ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ АД Скопје, со седиште на ул.Анкарска бр.29 а.лок.2 со ЕДБ:4030997229208 и ЕМБС:5162742, застапувано од управителот Тријандафилос Тријандафилу во понатамошниот текст **Поседувач**.

Договорените страни се договорија за следното :

Предмет на договорот

Член 1

Согласно Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема, предмет на овој Договор е превземање на отпадна електронска и електрична опрема која што е сопственост на **Поседувачот**.

Права и обврски на договорните страни

Член 2

Превземачот се обврзува да ја превземе отпадна електрична и електронска опрема од член 1 од овој Договор согласно Законот за управување со отпад и другите подзаконски акти како и спречување злоупотреба на истата.

Превземачот поседува важечки дозволи, и тоа: Дозвола за складирање и третман на отпад Дозвола бр.Уп1-11/2-37/2018 од 16.03.2018 год. издадена од Министерство за животна средина и просторно планирање на РМ до важност до 15.03.2023 година и Дозвола за собирање и транспорт на отпад со Бр.04 заведена под број Уп1-23-1576/2017 од 20.02.2018 издадена од Министерство за животна средина и просторно планирање на РМ со важност до до 23.01.2023 год.

Превземачот ќе ја подигне отпадната електрична и електронска опрема од седиштето на Поседувачот или од друго место назначено од страна на Поседувачот, но со присуство на назначен претставник на Поседувачот, при тоа Поседувачот да обезбеди лесен пристап и паркинг за товарното возило, кое е сопственост на Превземачот.

Превземачот се обврзува на Поседувачот да му издаде соодветна документација согласно законските прописи и тоа:

Дополна на Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола
Ларин Мранор Компани АД – Скопје Рудник Скрка

- транспортен формулар,
- заверен товарен лист,
- идентификационен формулар,
- кантарска белешка,
- изјава од сл.весник бр. 32 од 12-ти февруари 2012-та година

Превземачот се обврзува дека отпадната електрична и електронска опрема ќе ја складира согласно законските прописи и согласно истите ќе постапи по неа.

Доколку дел од отпадната електрична и електронска опрема содржат определени информации кои се поврзани со деловното работење на Поседувачот, Превземачот се обврзува дека истите нема да бидат злоупотребени и ќе бидат трајно уништени со механички третман.

Превземачот е обврзан да потпише записник составен од страна на Поседувачот, каде што ќе биде опишана отпадната електрична и електронска опрема, која ја превзема Поседувачот.

Член 3

Поседувачот се обврзува да изготви записник каде што ќе биде опишана отпадната електрична и електронска опрема, која ја предава на Превземачот и истата да ја потпише.

Поседувачот се обврзува да назначи точна локација од каде ќе се превзема отпадната електрична и електронска опрема, доколку таа не се наоѓа во неговото седиште, воедно истата опрема да биде собрана на едно место.

Поседувачот се обврзува да назначи одговорно лице кое ќе ја предаде отпадната електрична и електронска опрема на Превземачот.

Поседувачот се обврзува да ги завери и да ги потпише сите формулари наведени во чл.2 став 4.

Член 4

Отпадната електрична и електронска опрема се подготвува за превземање од страна на **Поседувачот**, а се товари од страна на **Превземачот**, кој обезбедува транспорт од просториите на својот склад согласно Дозволите наведени во чл.2 став 2.

Член 5

Превземањето на отпадната електрична и електронска опрема ќе се одвива во рокот кој ќе биде утврден меѓу Договорните страни по пат на електронска комуникација или телефонска комуникација. Опредметот ќе биде превземен само доколку уредот е комплетен т.е. не се отстранети одредени делови, освен во одредени случаи каде што доколку Поседувачот сака да зачува определен дел од електронскиот/електричниот отпад, да потпише изјава дека тој дел го задржува за себе од објективни причини, кои се од голема важност за Поседувачот.

Член 6

Договорените страни се согласни дека услугата на превземање на отпадната електрична и електронска опрема од страна на **Превземачот** ќе биде извршена бесплатно, согласно роковите кои ќе се определат согласно начинот определен во чл.5. Отпадната електрична и електронска опрема ќе биде превземена без право на побарување на надоместок од страна на **Поседуваачот**.

Важност и времетраење на договорот

Член 7

Договорот за превземање на отпадната електрична и електронска опрема се склучува на неопределено време, односно до датумот на важност на дозволите опишани во чл.2 став2, а истиот влегува во сила од датумот на негово потпишување од двете страни.

Истиот овој договор подлежи на промени со потпишување на Анекси од двете страни.

Раскинување на договорот

Член 8

Секоја Договорна страна може да го раскине овој Договор со писмено известување во отказан рок од 30 дена доколку другата страна не ги исполнува обврските.

Важечко право и разрешување на спор

Член 9

Во случај на спор договорните страни се согласни дека истиот ќе го решат во споразум и спогодбено како резултат на добрата деловна соработка, но доколку истото не можат да го постигнат, надлежен е Основен суд Скопје 2 Скопје.

Член 10

Договорот се склучува во 2 (два) еднообразни примероци од кои по 1(еден) за секоја договорна страна.



Дополна на Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола
Ларин Мрамор Компани АД – Скопје Рудник Скрка

Прилог бр. 8 Договор за превземање на опасен отпад

Трговско друштво за
производство и истражување
ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ АД
експорт-импорт
Бр. 0307-52711
Скопје 29.12. 2017 год.

ДОГОВОР
За деловна соработка

Друштво за трговија и услуги
АУТО-ХАУС ЗАКОВСКИ ДООЕЛ
Бр. 01-1611/2017
16.11 2017 год
СКОПЈЕ

Овој Договор се склучува помеѓу Ауто-Хаус Заковски ДооеЛ со адреса на ул.Герника,бр.80 од Скопје(матичен број 6535801,даночен број 4044009501764)во понатамошниот текст како Собирач на опасен отпад,застапувано од лицето Горанчо Заковски –Управител и ТДПИ Ларин Мрамор Компани АД,со адреса на ул.Анкарска бр.29А,Пок.2,Скопј матиченброј5162742,даночен број40330997229208 со подружница Рудник Бела пола,с.Небрегово,Прилеп,застапувано од лицето Тријандафилос Тријандафилу во понатамошниот текст како Поседувач на на опасен отпад.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Договорот се однесува на вршење услуга-Собирање на опасен отпад кој произлегува од дејноста на Поседувачот.

ОБВРСКИ НА СОБИРАЧОТ И ПОСЕДУВАЧОТ

Член 2

При собирањето на садовите со опасен отпад Собирачот на опасен отпад е должен да ги замени полните садови со празни кои се сопственост на Собирачот или да го собере опасниот отпад од садовите на начин кој нема да дозволи истекување на опасен отпад.Садовите да бидат соодветно обележани дека во нив се чува опасен отпад,името на Собирачот,број на садот итн.

Член 3

Поседувачот е должен да направи Собирно место за опасен отпад и истото да биде на место каде нема пристап на невластени лица.
Поседувачот е должен опасниот отпад да го собира во садови кои ќе бидат поставени на Собирното место за опасен отпад.
Поседувачот на опасен отпад треба да се грижи за Собирното место, да го контролира Собирното место да не дозволи истекување,вадење на отпадно масло од садовите или друго несовесно постапување со опасниот отпад.

Член 4

Забрането е мешање на други некомпатибилни течни отпади како што се антифриз,глицерин,вода,киселини итн.
Доколку при направена анализа на отпадните масла се докаже дека во отпадното масло има и други течни отпади,трошоците за анализата,транспортот,складирањето и отстранувањето ги подмирува Поседувачот.

Член 5

Поседувачот на опасен отпад е должен де му обезбеди пристап на Собирачот до садовите со опасен отпад,со цел да изврши увид за состојбата на садовите,отпадот во нив итн.
За секоја извршена контрола на собирното место Собирачот е должен да води евиденција.

**Дополна на Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола
Ларин Мрамор Компани АД – Скопје Рудник Скрка**

Член 6

Поседувачот на опасен отпад не смее опасниот отпад да го предава на неовластени лица кои не се опфатени со овој Договор.

РОКОВИ

Член 7

Поседувачот на опасен отпад треба да го извести Собирачот на опасен отпад кога капацитетот на Собирното место ќе биде исполнет 80% со опасен отпад.

Собирачот на опасен отпад е должен во рок од 3 дена од известувањето, да го собере опасниот отпад од Поседувачот.

За собраното отпадно масло Собирачот му издава потврда на Поседувачот, заверена со печат и потпис од лицето овластено да ракува со опасен отпад и потпис и печат од Поседувачот.

Член 8

Собирачот на опасен отпад може да ги менува условите од Договорот но за тоа е должен да го извести Поседувачот во рок од 30 дена пред воведувањето на измените.

СПОРОВИ

Член 9

Сите спорови настанати во врска со спроведувањето на овој договор ќе се решаваат спогодбено, врз основа на добрата деловна практика, доколку тоа е невозможно за спорот решава Основниот суд Скопје 1 Скопје.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 10

Двете договорни страни можат да го раскинат овој Договор, доколку една од страните не почитува одредбите од Договорот, законските норми и итн.

Член 11

Овој договор се смета за склучен од денот на потпишувањето од двете договорни страни.

Овој договор влегува во сила после самото склучување.

Овој договор се склучува на неопределено време.


Овој договор е склучен во два еднакви примероци, по еден за секоја договорна страна.

Ларин Мрамор Компани АД
Поседувач



Скопје,
16.11.2017 год.

АУТО-ХАУС ЗАКОВСКИ



Дополна на Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола
Ларин Мрамор Компани АД – Скопје Рудник Скрка

Прилог 9 Фактура за проверка на ПП апарати и извештај за прегледи на ПП апарати



**ОГНОПРЕВЕНТ
ИНЖЕНЕРИНГ**

СКОПЈЕ 02/3230-203
ПРИЛЕП 048/429383

ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ
с.Небрегово Прилеп

Скопје 18.11.2021 год.

Фактура бр. 05-1289П/2021

Ден на извршен
промет: 17.11.2021 год.

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,
СЕРВИС, ОДРЖУВАЊЕ И ПРОМЕТ НА
ПП ОПРЕМА, ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТА
И ИНЖЕНЕРИНГ УВОЗ-ИЗВОЗ

ул.Венијамин Мануковски
бр.1А, локал 2,1000 Скопје

Жиро сметка

270000001002479

ХалкБанк

300000000592318

Комерцијална банка

ЕДБ МК 4030992239221

Врз основа на работен налог бр.19-21П/21 од 17.11.2021 година
Објект: Рудник с.Небрегово

вид на услуга	един. м.	количина	цена	износ
1. Сервисирање на ПП апарат ПА-12кг	Парч.	2	250,00	500,00
2. Полнење азот на ПП апарат ПА-12кг	Парч.	2	200,00	400,00
3. Сервисирање на ПП апарат ПА-9кг	Парч.	7	200,00	1.400,00
4. Полнење азот на ПП апарат ПА-9кг	Парч.	7	190,00	1.330,00
5. Сервисирање на ПП апарат ПА-6кг	Парч.	25	200,00	5.000,00
6. Полнење азот на ПП апарат ПА-6кг	Парч.	25	180,00	4.500,00
7. Замена на црево на ППА	Парч.	3	890,00	2.670,00
8. Замена на манометар на ППА	Парч.	1	590,00	590,00
9. Сервисирање на ПП апарат ПА-3кг	Парч.	4	200,00	800,00
10. Полнење азот на ПП апарат ПА-3кг	Парч.	4	160,00	640,00
11. Сервисирање на ПП апарат S-1кг	Парч.	1	200,00	200,00
12. Замена на сервис картони на ППА	Парч.	39	15,00	585,00
			Вкупно:	18.615,00
			ДДВ 18%:	3.351,00
ВКУПНО ЗА НАПЛАТА				ДЕН 21.966,00
Рок за плаќање 30 дена по Закон за финансиска дисциплина				
Фактурирал	Контролирал	Овластено лице Ристо Клопчески	Примил	
		Потпис		

Напомена: Согласно Законот за финансиска дисциплина (објавен во Сл. весник на РМ број 187/13), доколку фактурата не се плати во долу предвидениот рок доверителот има право да наплати надомест за задоцнување во износ од 3.000,00 ден. како и да пресмета казнена камата по истекот на рокот за плаќање до исплатата во висина утврдена со закон

Дополна на Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола
Ларин Мрамор Компани АД – Скопје Рудник Скрка

14	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	108477/11	Преглед	17.11.2021
15	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	79667/12	Преглед	17.11.2021
16	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	79943/12	Преглед	17.11.2021
17	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	194230/15	Преглед	17.11.2021
18	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	194597/15	Преглед	17.11.2021
19	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	052965/16	Преглед	17.11.2021
20	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	053185/16	Преглед	17.11.2021
21	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	053211/16	Преглед	17.11.2021
22	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	19032/16	Преглед	17.11.2021
23	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	0009/17	Преглед	17.11.2021
24	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	21144/20	Преглед	17.11.2021
25	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	21166/20	Преглед	17.11.2021
26	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	21175/20	Преглед	17.11.2021
27	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	21180/20	Преглед	17.11.2021
28	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	21187/20	Преглед	17.11.2021
29	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	21189/20	Преглед	17.11.2021
30	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	21218/20	Преглед	17.11.2021

САТ
938

Д-ПЧ-
А-ПЧ-
Б-ПЧ-
В-ПЧ-

Garco
KONATSU
342

Garco
KONATSU
422

Дополна на Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола
Ларин Мрамор Компани АД – Скопје Рудник Скрка



ПОТВРДА-ПРЕГЛЕД
НА ИЗВРШЕН ПОСЛЕДЕН СЕРВИС ПП АПАРАТИ ВО
ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ ПРИЛЕП
ОБЈЕКТ: Рудник с.НЕБРЕГОВО — *г. СКИКА*

Ред Број	Место на ПП апаратот	Вид на ППА	Број на ППА	Преглед / Полнење /Променет дел	дата
1	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА12	58032/20	Преглед	17.11.2021
2	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-12	58180/20	Преглед	17.11.2021
3	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-9	1899/99	Преглед	17.11.2021
4	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-9	063021/09	Преглед	17.11.2021
5	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-9	063038/09	Преглед	17.11.2021
6	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-9	32696/11	Преглед	17.11.2021
7	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-9	33245/11	Преглед	17.11.2021
8	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-9	16368/20	Преглед	17.11.2021
9	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-9	16376/20	Преглед	17.11.2021
10	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	49873/04	Преглед	17.11.2021
11	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	370603/09	Преглед	17.11.2021
12	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	41260/10	Преглед	17.11.2021
13	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	06337/11	Преглед	17.11.2021

ИНТЕГ
АГРЕГАТ

Дополна на Барање за Б - Интегрирана еколошка дозвола
Ларин Мрамор Компани АД – Скопје Рудник Скрка

31	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	21229/20	Преглед	17.11.2021
32	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	21239/20	Преглед	17.11.2021
33	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	21246/20	Преглед	17.11.2021
34	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-6	54031/20	Нов	17.11.2021
35	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-3	Б6	Преглед	17.11.2021
36	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-3	007542/09	Преглед	17.11.2021
37	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-3	007761/09	Преглед	17.11.2021
38	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	ПА-3	008180/09	Преглед	17.11.2021
39	Ларин Мрамор Компани Прилеп Објект: Рудник Небрегово	S-1	1414/98	Преглед	17.11.2021

Извршител:

Зоран Јованоски (лиценца бр. 027)

Корисник: ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ Прилеп

Огнопревент-Инженеринг ДООЕЛ Скопје

Управител
Ристо Клопчески



Прилог 10 Транспортни формулари за техничка вода

[illegible]

Прилог 10 Потпишана изјава

XVI ИЗЈАВА

Со оваа изјава поднесувам барање за дозвола/ревидирана дозвола, во согласност со одредбите на Законот за животна средина (Сл.весник бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 163/13, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 42/16) и регулативите направени за таа цел.

Потврдувам дека информациите дадени во ова барање се вистинити, точни и комплетни.

Немам никаква забелешка на одредбите од Министерството за животна средина и просторно планирање или на локалните власти за копирање на барањето или на негови делови за потребите на друго лице.

Потпишано од:

Датум : 24.12.2021

(во името на организацијата)



Ларин Мранор АД

Име на потписникот:

Андреас Јоханс Алт

Позиција во организацијата:

Извршен директор

Печат на компанијата :

